



Структура на расходи и број на вработени во институциите прикажани во Буџетот



СУМИТЕ СЕ ВО МИЛИОНИ ЕВРА



СУМИТЕ СЕ ВО МИЛИОНИ ЕВРА

Во 2016 година износот за плати на централната администрација во Буџетот изнесува над **421 милион евра** што е зголемување за повеќе од **36 милиони евра** споредено со Буџетот за 2014 година.

Бројот на вработени во институциите за кои Владата дава податоци во Буџетот за 2016 година изнесува **52.885**, притоа не претставувајќи го вкупниот број на вработени во државната и јавната администрација, со што и понатаму се продолжува со прикажување на лажна слика за бројот на вработени во севкупната администрација.

Сепак, бројот за кој се даваат податоци е за **3.557** вработени повисок во однос на 2014 година, односно повеќе од **12.000** споредено со 2006 година. Ваквиот тренд укажува на тоа дека и во изборната 2016 година Владата ќе продолжи со вдумување на своите партиски војници во државната администрација. На ова укажува и податокот со зголемената сума за привремени вработувања која за 2016 година изнесува **1,7 милиони евра**.

Една третина од Буџетот е предвидена за социјалните бенефиции, односно за исплата на пензии (791 милиони евра), за здравствена заштита на граѓаните (406 милиони евра) и за исплата на социјална помош (126 милиони евра). Ако внимателно се соберат овие суми, ќе се види дека збирот изнесува **1,32 милијарди евра**, што е за **263,8 милиони евра** повеќе од проектираните **1,06 милијарди евра** во Буџетот. И во 2016 година, Владата ќе го купува социјалниот мир и ќе го покрива буџетскиот дефицит со домашни и странски задолжувања.

Владата во 2016 година планира да потроши **480 милиони евра** за надворешни консултанти, што е за **72 милиони евра** поголема сума од капиталните расходи со кои Владата се фали дека во 2016 година ќе бидат за 12,9% повисоки во однос на 2015 година.

421,23
милиони евра

плати за централната администрација



52.885
вработени

во институциите прикажани во Буџетот




480,05
милиони евра

за надворешни консултанти

1,7
милиони евра

за привремени вработувања

Структура на расходи 2016 (социјални бенефиции, договорни услуги и капитални расходи)



СУМИТЕ СЕ ВО МИЛИОНИ ЕВРА